



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **98/2014**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Град Скопје**

I.1.2)Адреса:**Бул. Илинден 82**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**<http://www.skopje.gov.mk>**

I.1.5)Лице за контакт:**Иван Иванов** Адреса на е-пошта:**javninabavki@skopje.gov.mk**

Телефон/Факс:**3297-222/3297-292**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ

II.1)Предмет на конкурсот:

Реконструкција на фасади на постојни објекти во централното градско подрачје на градот Скопје на плоштад ВМРО-согласно графички прилог

II.2)Дали постапката е спроведена од Централно тело: **Не**

II.3)Дали конкурсот е реализиран од група на договорни органи: **Не**

II.4)Референтна номенклатура (ОПЈН):

ДЕЛ III: ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЈДОБРО РАНГИРАН УЧЕСНИК/УЧЕСНИЦИ И НАГРАДИ

III.1)Број на учесници на конкурсот за избор на идејно решение: **9**

III.2)Име/имиња на најдобро рангираниот учесник/учесници на конкурсот за избор на идејно решение:

Име	Презиме
Никола	Стакинов (за дел 2)
Лазар	Димов (за дел 2)
Никола	Стакинов (за дел 3)
Лазар	Димов (за дел 3)
Никола	Стакинов (за дел 6)
Лазар	Димов (за дел 6)

III.3)Вредноста на наградата на конкурсот за избор на идејно решение (доколку е потребно):

Назив на наградата	Вредност на наградата
награда за дел 2 објект бр.4.5.8	40000,00
награда за дел 3 - објект бр.4.5.7	40000,00
награда за дел 6-објект бр.4.4.2	40000,00

III.4)Дополнителни информации (доколку е потребно):

-за Дел 2 - Објект бр.4.5.8., Дел 3 - Објект бр.4.5.7. и Дел 6 - Објект бр.4.4.2. од Конкурсот е извршен избор и наградата му припадна на Конкурсниот труд со работна шифра ГДГ'98.
-за Дел 4 - Објект бр.4.5.6., Дел 7 - Објект бр.4.1.7. и Дел 8 - Објект бр.4.1.6. Конкурсот е поништен од причини што нема пристигнати трудови и
-за Дел 1 - Објект бр.4.5.9., Дел 5 - Објект бр.4.4.1., Дел 9 - Објект бр. 4.1.4., Дел 10 - Објект бр.4.2.6., Дел 11 - Објект бр.4.2.7. и Дел 12 - Објект бр. 4.2.4. Конкурсот е поништен од причини што пристигнатиот труд за дел 1, со работна шифра ГДГ'98, пристигнатиот труд за дел 5, со работна шифра БЕКО ПП2014, пристигнатиот труд за дел 9 и дел 10 со работна шифра Кортекс 14, и пристигнатиот труд за дел 11 и дел 12 со работна шифра 4АРХ8, не се во согласност со предвидените критериумите за избор на најдобро рангираниот план/планови или проект/проекти, односно не е почитувана проектната програма за реконструкција на фасадата.

III.5)Датум на првична објава на ЕСЈН:

14.04.2015